



Советот за статистика на Република Македонија,
на својата деветта седница, на 30 мај 2013,
го разгледа Извештајот за работата
на Државниот завод за статистика во 2012 година
и го даде следното

М И С Л Е Њ Е

"Советот за статистика на Република Македонија го прифаќа и го поддржува Извештајот за работата на Државниот завод за статистика во 2012 година. Истовремено, Советот за статистика смета дека Државниот завод за статистика треба да добива постојана поддршка за потребните човечки и финансиски ресурси за да може да ги реализира планираните активности во Програмата за работа, во Стратегискиот план и во останатите стратегиски документи."

Претседател на Советот за статистика
на Република Македонија

проф. д-р Благоја Маркоски

МИСИЈА И ВИЗИЈА НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Мисијата на Државниот завод за статистика е да произведува и дисеминира официјални статистички податоци за македонската економија и општество, како основа за процесот на одлучување базирани на релевантни информации.

Објавените статистички информации мора да бидат точни, навремени, непристрасни, достапни и едноставни за користење.

Визијата на Државниот завод за статистика е да биде препознаен како институција која обезбедува квалитетни, навремени и меѓународно споредливи статистички податоци.

Предговор

Годишниот извештај за работата на Државниот завод за статистика претставува преглед на реализираните активности и достигнувања на институцијата, како и новините воведени во 2012 година.

Во согласност со Програмата за статистички истражувања, 2008-2012 година, Државниот завод за статистика ги реализираше сите статистички истражувања што требаше да бидат спроведени. Исто така, во 2012 година Државниот завод за статистика го донесе Стратегискиот план, 2013-2015 година, со кој ги дефинираше целите и активностите кои ќе бидат приоритет за институцијата во следниот тригодишен период.

Во 2012 година Државниот завод за статистика ја подготви Програмата за статистички истражувања 2013-2017 чијашто цел е обезбедување на конзистентен систем на податоци на државната статистика, врз база на цврсто пропишани национални и меѓународни стандарди, кој ќе биде компатибилен и споредлив со меѓународните статистички системи. Основниот концепт на Програмата е дизајниран во согласност со принципите на Кодот на добра пракса на Евростат и на принципите на државната статистика, за користење на единствени стандарди од страна на сите овластени носители на статистички истражувања во Република Македонија и намалување на прекумерното оптоварување на извештајните единици.

Во декември 2012 година, Државниот завод за статистика беше награден со второ место во категоријата "Најдобар сајт на годината за владини/државни институции", во рамките на манифестацијата "Избор на сајт на годината, 2012". Оваа награда претставува доказ дека Заводот ги следи светските трендови во пласирањето на своите продукти и дека задоволството на корисниците е првиот и основен предуслов за успешноста на институцијата.

Процесот на хармонизација на македонската статистика со стандардите на ЕУ продолжи и во 2012 година. Во своите тековни активности ДЗС ги имплементираше препораките

на Статистичкиот завод на Европската унија (Евростат), како и препораките од Поедноставеното партнерско оценување (Light Peer Review) од Европската комисија за напредокот во имплементацијата на Кодексот за работа (Code of Practice).

Во рамките на овој процес, Државниот завод за статистика примени новини во своето работење, а воведо и нови истражувања. На пример, во социјалните статистики се објавија податоците за структурата на заработувачката во Република Македонија, податоците за слободни работни места и податоците за Лајкен индикаторите, објавени се цените на производителите на индустриски производи на странски пазар со што се зголемува бројот на статистички податоци од областа на економските статистики.

Извештајот за работата на Државниот завод за статистика е подготвен со цел да ги информира соработниците во земјата и во странство, корисниците на статистички податоци, аналитичарите, истражувачите, извештајните единици и другите заинтересирани страни за работењето и постигнатите резултати на ДЗС.

Концепцијата и содржината на Извештајот нудат целосна слика на работењето и активностите на институцијата за континуиран развој на статистичкиот систем на Република Македонија и се надеваме дека на тој начин Извештајот ја исполнува својата цел.



д-р Благица Новковска,
директор



Содржина

ПРЕДГОВОР	3
КРАТЕНКИ	6
СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА	7
УЛОГАТА НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА	8
1. СТАТИСТИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА	9
1.1. АДМИНИСТРАТИВНИ КАПАЦИТЕТИ	9
1.2. ПОДДРШКА НА СТАТИСТИЧКИТЕ АУТПУТИ, ТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА	14
1.3. ДИСЕМИНАЦИЈА	16
2. КЛАСИФИКАЦИИ И РЕГИСТРИ	19
2.1. КЛАСИФИКАЦИИ	19
2.2. СТАТИСТИЧКИ РЕГИСТРИ	19
3. СТАТИСТИКА ПО СЕКТОРИ	19
3.1. СОЦИЈАЛНИ СТАТИСТИКИ	19
3.2. НАЦИОНАЛНИ СМЕТКИ	21
3.3. ДЕЛОВНИ СТАТИСТИКИ, ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТАТИСТИКИ И СТАТИСТИКИ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА	22
3.4. СЕКТОР ЗА РЕГИОНАЛНИ ОДДЕЛЕНИЈА	22
4. МЕЃУНАРОДНА АКТИВНОСТ И СТРАНСКА ПОМОШ	23
4.1. ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА	23
4.2. МЕЃУНАРОДНИ ПРОЕКТИ ВО КОИ Е ВКЛУЧЕН ДЗС	23
4.3. КОМУНИКАЦИЈА И СОРАБОТКА СО ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	26
4.4. ПРОБЛЕМИ СО КОИ СЕ СООЧУВАШЕ ДЗС	27
АНЕКС 1:	
ПРЕГЛЕД НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА СТАТИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА (СПОРЕДБА 2012 СО 2011 ГОДИНА)	29
СЕКТОР ЗА СОЦИЈАЛНИ СТАТИСТИКИ	29
СЕКТОР ЗА НАЦИОНАЛНИ СМЕТКИ	29
СЕКТОР ЗА ДЕЛОВНИ, ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТАТИСТИКИ И СТАТИСТИКИ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА	30

Кратенки:

ДЗС	Државен завод за статистика
ЕУ	Европска унија
ИПА	(Instrument for Pre-Accession Assistance) Инструмент за претпристапна помош
Евростат	Статистички завод на Европските заедници
ММФ	Меѓународен монетарен фонд
ESS	(European Statistical System) Европски статистички систем
ЕСМС	Европски стандард за размена на референтни метаподатоци
CAF	(Common Assessment Framework) Заедничка рамка за самооценување
ИТ	Информатичка технологија
MS ISA	Microsoft Security and Acceleration Server
eDamis	Electronic Data files Administration and Management Information System
ЕССПРОС	Европски систем на интегрирана статистика за социјална заштита
eWA	eDAMIS Web Application
eWP	eDAMIS Web Portal
F	eDAMIS Web Forms -
НКД Рев.2	Национална класификација на дејностите, Рев. 2
SDMX	Statistical Data and Metadata Exchange (eXchange)
БДП	Бруто-домашен производ
ФИСИМ	Финансиски услуги мерени индиректно
SILC	(Survey on Income and Living Conditions) Анкетата за приходи и услови за живеење
РОС	Регионални одделенија за статистика
НИП	Номенклатура на индустриски производи
КПД	Класификација на производи по дејности
ИСО	Меѓународна организација за стандарди
НБРМ	Народна банка на Република Македонија
НПАА	Национална програма за усвојување на правото на Европската унија
НРМЕ	Национален едитор за референтни мета податоци на Евростат
SMIS+	Statistical Management Information System
СБПМ	Статистички бизнис процес модел
ФАДН	(Farm Accountancy Data Network) Истражување за сметководствени податоци на земјоделските стопанства
ДИК	Државна изборна комисија
АРС	Анкета за работната сила
АПД	Анкета за потрошувачката на домаќинствата
SDDS	(Special Data Dissemination Standard) Специјален систем за дисеминација на податоци
CATI	(Computer assisted telephone interviewing) Компјутерски асистирано интервјуирање со телефон
CAPI	(Computer assisted personal interviewing) Компјутерски асистирано персонално интервју

Стратешки цели на Државниот завод за статистика

Државниот завод за статистика во 2012 година го донесе Стратешкиот план за периодот 2013-2015 година, посветувајќи внимание на исполнувањето на пет приоритети:

1. Хармонизација на статистиките според стандардите на ЕУ

Во рамките на овој приоритет, најзначајни цели се: понатамошно хармонизирање на статистичките истражувања со европските методологии, зголемување на обемот на интегрирани статистички податоци релевантни за мерење на прогресот на економијата и на социјалните феномени, имплементирање на методологиите ESA2010 и SNA2008 во статистичкиот систем, имплементација на принципите на Кодексот за работа на европската статистика вклучувајќи ги и препораките од Поедноставеното партнерско оценување од страна на Евростат, доставување на податоците до Евростат преку единствена влезна точка со користење на алатките и форматите пропишани од Евростат и воспоставување на централизирано складиште на метаподатоци.

2. Јакнење на координацијата на националниот статистички систем

Во рамките на овој приоритет, најзначајни цели се: понатамошно јакнење на улогата на Државниот завод за статистика како координатор на Националниот статистички систем, давање на мислење за методолошките основи за прибирање на податоците во статистичките истражувања за кои се надлежни останатите овластени носители во согласност со Програмата за статистички истражувања, давање на мислење при воведувањето на нови или измени на постоечките збирки на податоци, координирање на примената на единствените статистички класификации и номенклатури за потребите на статистичката продукција; Подготвување на годишен извештај за реализираните обврски од Програмата за статистички истражувања за сите овластени носители; поддршка во зајакнувањето на капацитетот на овластените носители во Националниот статистички систем со обуки од одредени области од заеднички интерес; потпишување на меморандуми,

протоколи за соработка, учество во заеднички проекти и поефикасна поделба на надлежностите со останатите овластени носители во Националниот статистички систем; соработка со останатите одговорни институции во реализацијата на обврските поврзани со Специјалниот систем за дисеминација на податоци на Меѓународниот монетарен фонд (SDDS - Special Data Dissemination Standards), како и во реализацијата на други обврски кон меѓународни институции.

3. Јакнење на соработката со давателите на податоци и имателите на административни збирки на податоци

Во рамките на овој приоритет, најзначајни цели се: подигнување на свеста за значењето на државната статистика, вклучување на Државниот завод за статистика во креирањето, измените и дополнувањето на збирките на податоци, намалување на оптовареноста на извештајните единици и потпишување на договори за соработка и размена на податоци со носителите на збирки на податоци.

4. Јакнење на соработката и комуникацијата со корисниците, континуирано мерење на потребите и задоволството на корисниците и јакнење на довербата во статистиката

Во рамките на овој приоритет, најзначајни цели се: едноставен пристап на корисниците до официјалните статистички податоци, зголемување на фондот на објавените податоци и обезбедување на податоци со подолги временски серии, намалување на временскиот период од прибирањето до објавувањето на статистичките податоци, примена на политиката за пристап до анонимизирани микроподатоци за научно-истражувачки цели и спроведување на Анкета за мерење на задоволството на корисниците.

5. Јакнење на институционалниот капацитет на ДЗС

Во рамките на овој приоритет, најзначајни цели се: одржливост и подобрување на капацитетите на човечките и на техничките ресурси, јакнење на капацитетите за управување со работните процеси, јакнење на капацитетите за преговори со Европската унија и рационално користење на расположливите финансиски средства, вклучувајќи ги и средствата од претпристапните фондови.

За остварување на планираните приоритети и цели на Стратегискиот план, беа дефинирани неколку програми:

Секторски статистики, Надградба на статистичката инфраструктура, Подобрување на соработката со корисниците и Зајакнување на координацијата на националниот статистички систем.

Реализацијата на сите програми бара ангажман на соодветни човечки и финансиски ресурси, а динамиката на нивната реализација е дефинирана во Планот за спроведување на Програмата, што е составен дел на Стратегијата.



Улогата на Државниот завод за статистика

Државниот завод за статистика е стручна, самостојна и управна организација чија надлежност и делокруг на работа се уредени со Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија” бр.58/00, 44/02 и 82/08) и Законот за државната статистика (“Службен весник на Република Македонија” бр.54/97, 21/07 и 51/11).

Во согласност со Законот за државната статистика, Државниот завод за статистика, врз научни основи, на државните органи, локалната самоуправа, деловните субјекти, јавните претпријатија, јавните служби и на други корисници им обезбедува информации за состојбите и движењата на националната економија, човечките ресурси, демографијата, заштитата на животната средина и во други области.

Државниот завод за статистика е одговорен за продуцирање на официјалната статистика во Република Македонија, и е координатор на статистичкиот систем во Република Македонија.

Следејќи ја својата улога, ДЗС:

- преку редовни средби со корисниците ги утврдува нивните потреби и според тоа ги ажурира своите истражувања,
- ги распоредува приоритетите во временска рамка со тоа што постојано вложува напори да дава навремена повратна статистичка информација на корисниците,
- го организира кадровскиот капацитет со цел да одговори на новите предизвици и на потребите на корисниците.

Државниот завод за статистика посветува особено внимание на доверливоста на статистичките податоци. Податоците што се прибираат од извештајните единици претставуваат доверливи податоци, се користат исклучиво за статистички цели, а се публикуваат како збирни (агрегирани) податоци.

Државниот завод за статистика, како координатор на статистичкиот систем, преку соработка со учесниците во системот обезбедува:

- прибирање на податоци со различни пристапи за добивање на споредлива статистичка информација со користење на унифицирана статистичка инфраструктура - класификации, номенклатури и индикатори;
- елиминирање на дуплицитетот при прибирањето на податоците, а со тоа и намалување на оптовареноста на давателите на податоци;
- зголемување на довербата во ДЗС преку примена на стандарди и унифицирани пристапи во дисеминацијата на статистичките податоци.

ДЗС ги развива своите активности почитувајќи ги главните принципи од Кодексот за работа на европската статистика (неутралност, објективност, стручна независност, сигурност, статистичка доверливост и рационалност).

Државниот завод за статистика ги развива, произведува и дисеминира статистиките со почитување на следните критериуми за квалитет: релевантност, точност, навременост, придржување кон предвидените рокови, пристапност и јасност, кохерентност и споредливост (на национално и на меѓународно ниво).

Државниот завод за статистика е носител на меѓународната статистичка соработка. Во таа насока, значајни се напорите на ДЗС за хармонизација на статистичкиот систем на државата со статистичките системи на државите од Европската унија, а во функција на задоволување на домашните и на странските корисници со споредливи статистички податоци.

1. СТАТИСТИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

За постигнување на резултати со висок квалитет на државната статистика, од голема важност е постоењето на соодветна инфраструктура

1.1. Административни капацитети

Обезбедувањето на кохерентна статистичка имплементација на стандардите на ЕУ во различни сектори и постоењето на солидна статистичка инфраструктура е од големо значење.

Во оваа смисла, Државниот завод за статистика ги дефинираше своите вредности и цели во Стратегскиот план 2013-2015 кој беше усвоен од страна на Стручниот колегиум на ДЗС на 14 ноември 2012 година и поддржан од Советот за

статистика. Ова е основен документ во кој се интегрирани главните активности што треба да се спроведат во претстојниот период за да се обезбеди хармонизација на националните статистики со законодавството на ЕУ.

Државниот завод за статистика, како координатор, Народната банка и Министерството за финансии ја продолжија успешната соработка и континуирано во текот на 2012 година продолжија да обезбедуваат податоци за ажурирање на националната страница во рамките на Специјалниот систем за дисеминација на податоци на Меѓународниот монетарен фонд (SDDS - Special Data Dissemination Standards). Преку овој стандард Република Македонија ги применува основните начела за објавување на економските и финансиските статистички податоци со што се овозможува и пристап до меѓународниот пазар на капитал.

Државниот завод за статистика ја координираше подготовката на Програмата за статистички истражувања, 2013 – 2017, чијашто цел е уредување на системот на продуцирање и дисеминирање на статистички информации за состојбата и движењето на појавите од областа на економијата, социјалниот живот, заштитата на животната средина и другите области, што ќе придонесе во процесот на донесување на квалитетни одлуки од сферата на економските, општествените и другите дејности на Владата, министерствата и другите државни институции, но и на менаџерите од јавниот и приватниот сектор. Со Програмата ќе им се пружи поддршка и на научните истражувања како носечки сегмент на развојот, ќе се обезбедат споредливи податоци со другите земји во регионот, но и со членките на Европската унија, ќе се обезбедат податоци неопходни за планирање на регионалниот развој на Република Македонија, итн. За подготовка на Програмата беа одржани низа консултативни состаноци со претставници на деловната заедница, како и со претставници на овластените носители на статистичките истражувања, и тоа: Народната банка на Република Македонија, Царинската управа, Министерството за економија, Агенцијата за енергетика, Централниот Регистар, Регулаторната агенција за железница, Македонски железници - транспорт, Јавното претпријатие – Македонски железници, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, итн).

1.1.1. Човечки ресурси

Во согласност со утврдените законски надлежности и Уредбата за внатрешната организација на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.93/00 и 14/02) и со Правилникот за внатрешна организација на Државниот завод за статистика, ДЗС своите надлежности ги извршува во седум сектори и 36 одделенија.


Бројот на вработените во Државниот завод за статистика, со состојба 31 декември 2012, изнесува 297 лица. Во централниот Завод се вработени 204 лица, а 93 лица во регионалните одделенија за статистика. Во текот на 2012 година, во ДЗС се вработени вкупно 39 лица од кои 34 лица по пат на преземање во согласност со член 17-ж од Законот за државни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/200, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004,

69/2004, 81/2005, 61/2006, 6/2007, 161/2008, 06/2009, 114/2009, 35/2010, 167/2010, 36/2011, 6/2012, 24/2012 и 15/2013 година).

Во текот на 2012 година, по различни основи, 11 лица го напуштија ДЗС, од кои 5 лица се пензионираа.


Графикон 2.

Вработени во ДЗС, по локација и по возраст




Графикон 1.

Број на вработени во ДЗС, по локација и по пол



Графикон 3.

Вработени во ДЗС, по локација и по образование




Табела 1. Вработени во ДЗС според припадноста кон етничката заедница

	Вкупен број на вработени	% од вкупен број вработени
Македонци	217	73.1
Албанци	54	18.2
Турци	3	1.0
Роми	1	0.3
Власи	4	1.3
Срби	13	4.4
Бошњаци	3	1.0
Останати	2	0.7
Вкупно	297	100.0

1.1.2. Организациона шема на ДЗС



Република Македонија
Државен завод за статистика



1.1.3. Стручно усовршување на вработените

Државниот завод за статистика посветува големо внимание на развојот на човечките ресурси преку континуирана обука за развој на способностите и вештините на вработените. Ова е во блиска врска со воспоставувањето на култура на квалитет, интегритет и професионалност. Во таа насока, ДЗС ја препозна потребата за постојана обука на вработените со цел да се одговори на зголемените барања за статистички податоци во согласност со меѓународните стандарди.

Во 2012 година се реализирани 20 учества на 17 меѓународни конференции, а на 55 состаноци на Евростат присуствувале 62 претставници на ДЗС. Исто така, ДЗС имаше 291 учество на 105 надворешни обуки. Две лица од ДЗС учествуваа на повеќемесечни стажирања, од кои едно во Евростат, а второто лице во Статистичкиот завод на Полска.

Во 2012 година, ДЗС се претстави со 5 трудови и 2 презентации на меѓународни настани.

Во согласност со планот за обука, ДЗС и во 2012 година продолжи со практиката на организирање на предавања реализирани од страна на своите вработени. Се одржаа вкупно 46 внатрешни обуки на кои присуствуваа вкупно 811 лица, или по 18 лица во просек на секоја обука. Од нив 41 беа општи, а 5 специјализирани обуки. Обуките се однесуваа на: Национален едитор за референтни метаподатоци на Евростат (HPME), Искуство од стажирање во ЕВРОСТАТ, Улогата и значењето на внатрешната ревизија, Ms Access, PX Edit, Непримерочни грешки, Користење на статистичките податоци за краткорочни економски анализи, Деловниот регистар - основа за статистичките истражувања, Интеграција на податоци за национални сметки, Анкета за користење на времето, Статистика на градежништвото, Бруто-домашен производ според производниот метод, Анкета за потрошувачката на домаќинствата, Природно движење на населението, Статистика на индустријата, Статистичко истражување за миграции, Презентација за земјоделските статистики, Табели на понуда и на употреба, Индикатори за одржлив развој со осврт на Европа 2020 год., Структура на заработувачката, Анкета на работната сила, Интегрирање на податоци од повеќе извори за постигнување на сеопфатност во пресметките на БДП -SNA 2008, Статистички бизнис процес модел, Заштита од статистичко разоткривање, Регистрација на статистички варијабилности и Импутација.

Графикон 4.

Учество на лица од ДЗС според видот на настанот



1.1.4. Стручен колегиум на ДЗС

Стручниот колегиум на ДЗС е стручно и советодавно тело на директорот на Државниот завод за статистика. Членови на Колегиумот се директорот на ДЗС, заменикот на директорот на ДЗС и раководителите на секторите. Во рамките на остварувањето на своите функции од Деловникот за работа, Колегиумот донесува работни заклучоци, мислења, препораки и сл.

Колегиумот разгледува и дава мислења по:

- Предлог-програмата за статистички истражувања - петгодишна, годишните предлози за нејзини измени и дополнувања;
- Годишната програма за работа на Заводот;
- Предлог-пресметката на потребните средства за наредната година и Извештајот за финансиското работење во претходната година;
- Стратегискиот план на Заводот и други стратегиски документи;
- Грантови и меѓународни проекти и програми;
- Политики и процедури и стручни прашања поврзани со работата на Заводот;

- Годишниот извештај за работата на Заводот;
- Инструментите за статистичките истражувања што треба да ги донесе Владата на Република Македонија (класификации, номенклатури, уредби и др.);
- Остварувањето на меѓународната статистичка соработка на Заводот и
- Други прашања од интерес за работењето на Заводот, иницирани од член на Колегиумот.

Во текот на 2012 година Колегиумот одржа вкупно 21 седница на кои беа разгледани повеќе материјали од областа на државната статистика.


1.1.5. Буџет на Државниот завод за статистика

Вкупниот буџет на ДЗС во 2012 година изнесуваше 155.922.000 денари. Со Измените и дополнувањето

на Буџетот на Република Македонија за 2012 година („Службен весник на РМ“ бр.71/2012), вкупниот буџет на ДЗС беше намален и изнесуваше 145.238.000 денари. Буџетот во 2012 година, наменет за спроведување на редовните активности на ДЗС, во однос на претходната година, беше намален за 0,1% (без да бидат земени предвид средствата одобрени за пописните активности во 2011 година). Најголемо учество во буџетот на ДЗС имаше Програмата за статистички истражувања со 58,85%.

Со Буџетот на Република Македонија за 2012 година не беа одобрени средства за реализација на Програма 40 - Изборни активности, а не беа обезбедени ниту потребните средства за националното кофинансирање за институционалната претпристапна помош - Повеќекорисничката програма IPA 2009 и IPA 2011, како и за ИПА националната програма.

Графикон 5. Буџетски средства наменети за спроведување на редовните активности на ДЗС во 2012 година, во споредба со 2011



1.1.6. Внатрешна ревизија

Внатрешната ревизија во ДЗС се спроведува како независна активност на објективно уверување и советување, со цел да се утврди дали се применуваат соодветните политики и процедури, дали се применува регулативата и утврдените стандарди, дали средствата се користат ефикасно и економично и дали ефективно се остваруваат планираните цели.

Внатрешната ревизија му обезбедува на директорот на ДЗС дополнително уверување дека спроведувањето на механизмите за управување и контрола е соодветно, економично и конзистентно со општоприфатените стандарди и националното

законодавство. Ревизијата му обезбедува на директорот анализи, препораки, совети и информации за прегледаните активности, со цел да придонесе во подобрувањето на работењето на ДЗС.

Внатрешните ревизори во текот на 2012 година извршија 7 ревизии за кои изготвија ревизорски извештаи, врз основа на стратешките и Годишниот план за внатрешна ревизија и плановите за поединечните ревизии, во согласност со меѓународните стандарди за професионално извршување на внатрешната ревизија.

Во 2012 година е изготвен и Годишниот извештај за извршените ревизии и активностите на внатрешната ревизија за 2011 година.

1.1.7. Совет за статистика на Република Македонија

Советот за статистика на Република Македонија, како стручно советодавно тело за државната статистика, е формиран со Одлука на Собранието на Република Македонија бр. 07-2155/1 од 30 април 2012 година. Положбата и надлежностите на Советот за статистика се утврдени во членовите 10, 11 и 12 од Законот за државната статистика.

Во текот на 2012 година Советот одржа вкупно 5 седници. Во согласност со неговата надлежност, утврдена во Законот за државната статистика, Советот разгледа повеќе материјали од областа на државната статистика и тоа: Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за државната статистика, Предлог-извештај за работата на Државниот завод за статистика во 2011 година, Политика на ревизија на статистичките податоци, Извештај од Анкетата за мерење на задоволството на корисниците, Измените на Деловникот за работа на Советот за статистика на Република Македонија, Стратегискиот план на ДЗС 2013-2015, Извештај на Европската комисија за напредокот на Република Македонија со посебен осврт на прогресот во доменот на статистиката, Предлог-петгодишна програма за статистички истражувања (2013-2017), Извештај за имплементацијата на акциите за унапредување од Поедноставеното партнерско оценување, Унапредување на земјоделските статистики по спроведувањето на Пописот за земјоделство за 2007 година, како и други материјали.

1.2. Поддршка на статистичките аутпути, техничка инфраструктура

1.2.1. Управување со квалитет

Следењето на квалитетот во ДЗС се базира на стандардите за квалитет воспоставени во Европскиот статистички систем (ESS) и искажани во Декларацијата за квалитет на ESS и Европскиот код на пракса. Во текот на 2012 година ДЗС подготви анализа од периодичното двегодишно самооценување со CAF алатката, спроведено во 2011 година, со што го комплетира третото самооценување. Резултатите беа презентирани на промотивната активност организирана од страна на Министерството за информатичко општество и

администрација по повод официјалното прифаќање на оваа алатка за самооценување на институциите од јавната администрација во Република Македонија.

Користењето на CAF моделот за самооценување му обезбеди на Државниот завод за статистика моќна рамка за иницирање на процесот на постојано унапредување сото што имовозможна вработените да научат повеќе за самите себе и за областите во кои е потребно и можно унапредување.

Во однос на мерењето на квалитетот на статистичките продукти, изработката на извештаи за квалитет по завршувањето на статистичките истражувања станува редовна практика во ДЗС за оние истражувања за кои во Евростат постојат наменски развиени темплејти.

1.2.2. Металодатоци

Имплементацијата на усвоениот статистички бизнис процес модел на ДЗС (СБПМ) започна во делот на преработување на листата на активности релевантни за изработка на Годишната програма за работа за 2012 година. Тие претставуваат само еден дел од комплетната листа на активности усогласена со СБПМ која беше подготвена за имплементација во Системот за дневно регистрирање на активности, почнувајќи од 1 јануари 2013 година.

1.2.3. Намалување на товарот на извештајните единици

ДЗС е посветен на стратешката цел за намалување на оптовареноста на извештајните единици преку испитување на можностите за користење на административните извори на податоци за статистички цели во повеќе области, како на пример потпишани се меморандуми и договори за соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Агенцијата за електронски комуникации. Со потпишаниот договор со НБРМ пренесена е одговорноста за составување на финансиската сметка на НБРМ.

1.2.4. Систем за следење на трошоците

Еден од приоритетите кој е вграден во Стратегијата на ДЗС, а и во НПAA, е определување на трошоците на индивидуалните статистики во целина, како и по фази. Како дел од системот за следење на квалитетот, во ДЗС функционира воспоставениот

Систем за следење на трошоците со три модули:

- за евиденција на трошоците за печатење,
- за евиденција на трошоците за фотокопирање и
- за евиденција на дневните активности на вработените.

Системот за дневно евидентирање на потрошеното време по активности, како дел од Системот за следење на трошоците, е во функција од 2009 година.

Земајќи го предвид фактот дека во 2012 година трошоците за плати на вработените изнесуваа 82% од буџетот на ДЗС, а платите на вработените се најголемиот трошок во секое статистичко истражување на ДЗС, од посебно значење е следењето на искористувањето на работното време.

Воспоставениот систем овозможува увид за уделот на платите во секое статистичко истражување, а овозможува и увид за нивниот удел во цената на секое истражување одделно.

Соодносот помеѓу директното време (она кое се поврзува со конкретно истражување) и индиректното време (она кое на некој начин е поддршка на спроведувањето на истражувањата) е 65.74% наспроти 34.26%, што е приближно на европските стандарди.


Во поглед на единиците на трошок, според евиденцијата, вкупно најмногу работни денови се потрошени за следниве истражувања:

- Месечно статистичко истражување за вработени и плати, 2267 часа
- Анкета за работната сила, 2245 часа

Распределбата на времето посветено на различни фази од статистичката продукција, според усвоениот бизнис-процес модел, е како што следи:

Графикон 6

Процент на регистрирано време по одделни фази од статистичкиот бизнис процес модел



1.2.5. Сигурност на податоците и статистичка доверливост

Сигурноста на податоците и статистичката доверливост во ДЗС се обезбедуваат со технички средства, имплементација на нови технологии, поддржана и со соодветно управување и процедури и правилници.

Во поглед на статистичката доверливост, ДЗС одобри 3 барања за пристап до микроподатоци, врз основа на усвоените документи за пристап до микроподатоци за научноистражувачки цели и воспоставената „безбедна просторија“.

1.2.6. Користење на колаборативната инфраструктура на Евростат -трансмисија на податоци преку „Единствена влезна точка“

Државниот завод за статистика редовно ја исполнува својата обврска за доставување статистички податоци до Евростат, при што тоа се прави во сè поголем обем преку дефинираната „Единствена влезна точка“ и со користење на расположливите алатки за поддршка кои ги нуди системот eDamis (eDamis веб-апликација - eWA, eDamis веб-портал -eWP и eDamis веб-форма -eWF).

Во врска со преносот на податоци од ДЗС, во периодот јануари - декември 2012 година се забележани 440 испраќања на податоци, а се испратени 305 сетови на податоци.

Со прифаќањето и користењето на алатките што ги обезбедува Евростат за трансмисија на податоци преку eDamis, автоматски е усвоен и форматот

SDMX за трансмисија на податоци, а во согласност со усвоената ЕСМС (Euro SDMX) структура, во ДЗС перманентно се работи на прибирање на релевантните референтни метаподатоци. Бидејќи во ДЗС веќе две години постои ЕСМС базата, вработените се запознаени со содржината на ЕСМС структурата (концептите и индикаторите за квалитет) и со Националниот едитор на референтни метаподатоци на Евростат, како алатка за трансмисија на референтните метаподатоци до Евростат.

Значајно е да се каже и тоа дека за потребите на доставување на податоци до Евростат, редовно се прави прекодирање на варијаблите (транскодификација) во согласност со кодовите од соодветните регулативи на Евростат.

1.2.7. ИТ инфраструктура

Во областа на подобрување на информатичката инфраструктура беа реализирани следниве активности:

- Подобен е капацитетот на компјутерската мрежа со регионалните одделенија и направено е податочно поврзување преку воспоставената виртуелна приватна мрежа. Исто така, овозможен е интернет-пристап и за регионалните одделенија за статистика;
- Подготвена е техничка спецификација и тендерска документација за набавка на систем за централизирано бекапирање и архивирање на податоци, во рамките на ИПА 2009;
- Во рамките на Националната програма ИПА 2009 потпишан е договор со надворешна ИТ компанија за развој на ИТ систем за автоматско метадата базирано генерирање на веб-форми за прибирање на податоци преку интернет. Основа за потпишување на договорот беше техничката спецификација со многу детални функционални барања која беше комплетно самостојно подготвена од страна на вработените во ДЗС, а како резултат на повеќегодишна анализа на добрите практики во ESS.

Во поглед на апликативниот развој на ИТ системи за поддршка на одделни истражувања, ДЗС целосно се потпира на сопствени ресурси, а како развојни алатки

се користат широко распространети комерцијални софтвери (Microsoft), но и специјализирани софтвери за статистички потреби како Blaise и SAS. И во текот на 2012 година продолжи тенденцијата за преработка на апликациите во Blaise и SAS со што се зголемува ефикасноста во работењето.

Значајна активност во 2012 година беше комплетно новиот софтвер за изработка на Програмата за статистички истражувања, 2013-2017, како и суштинските подобрувања во апликацијата за подготовка на Годишната програма за работа за 2013 година која е сега усогласена со СБПМ.

1.3. Дисеминација

1.3.1. Дисеминација на податоци

Главна цел на дисеминацијата е да се обезбедат дисеминативни продукти и услуги коишто ќе ги исполнат современите потреби на корисниците на официјалните статистички податоци.

Интернетот е главен канал за дисеминација на статистичките податоци и информации. Во текот на 2012 година беа вложени големи напори од страна на вработените во ДЗС во подготвувањето на нови табели со податоци, како и во ажурирањето на постоечките табели со податоци со подолги временски серии во МАКСтат- базата на податоци.

1.3.2. Статистичките податоци достапни online - повеќе податоци и повеќе корисници

Веб-страницата на Државниот завод за статистика прераснува во основен извор на информации за официјалната статистика. На веб-страницата корисниците имаат пристап до публикациите што ги издава институцијата, како и пристап до база на податоци во која се содржани податоци од повеќе тематски области и податоци по региони и по општини. Веб-страницата на ДЗС во текот на 2012 година беше посетена 1 023 497 пати. Од јануари 2012 до декември 2012 година, табелите во базата на податоци вкупно се посетени 38441 пати што претставува зголемување од 16,39% во однос на 2011 година.

Веб-страницата на ДЗС која е ставена во функција во 2011 година, е дизајнирана според потребите и барањата на корисниците и во согласност со европските стандарди. Базата на податоци постојано се збогатува со нови табели со податоци и со нови временски серии. Бројот на податоци организирани во ексел табели постојано се зголемува, развиена е посебна апликација преку која корисниците можат да го пребаруваат бројот на појави на имиња и презимиња во Република Македонија, по пол и по региони. Редовно се објавуваат информации за статистичките продукти и активности на ДЗС на социјалниот медиум Twitter. Во 2012 година се започна со користење на Google Analytics за мониторирање на посетеноста на веб-страницата на ДЗС.

Во 2012 година веб-страницата на Државниот завод за статистика освои втора награда во категоријата за најдобар сајт на годината за владини/државни институции.

Во текот на 2012 година по трет пат се спроведе Анкетата за мерење на задоволството на корисниците.

1.3.3. Публицистичка дејност на институцијата


Резултатите од статистичките истражувања преку статистичките публикации се достапни до корисниците во земјата и во странство.

Статистиката за дисеминацијата покажува дека во 2012 година се остварени следните резултати:

- објавени се 310 изданија во едицијата "Соопштенија",
- објавени се 27 изданија во едицијата "Статистички прегледи",
- објавени се 5 други публикации,
- објавени се 12 броја на Месечниот статистички извештај (билтен), посебно на македонски, посебно на англиски јазик,
- објавени се 12 броја на Краткорочни показатели,
- добиени се 452 барања за податоци од корисниците во земјата и во странство.


Графикон 7

Посети на базата на податоци на веб-страницата на ДЗС, 2012



Графикон 8

Број на посети на веб-страницата на ДЗС, 2012



Во 2012 година беа објавени и публикациите:

"Статистички годишник на Република Македонија"

- публикација во која се презентирани статистички податоци за демографската, социјалната и економската состојба во Република Македонија, како и податоци за подолг временски период. Во посебно поглавје се презентирани споредбени податоци со другите земји во Европа и во светот.

"Македонија во бројки"

- мал статистички годишник во кој преку табели и графикони се презентирани податоци за Република Македонија од сите области што се покриени со истражувањата што ги спроведува Државниот завод за статистика. И во ова издание е задржан концептот на претставување на податоци за Република Македонија споредени со земјите-членки на ЕУ и со земјите-кандидати за членство во ЕУ.

"Одржлив развој"

- публикација со која ДЗС ги реализираше своите напори на едно место да ги пресмета и да ги обедини расположливите

индикатори за одржливиот развој во Република Македонија. Станува збор за индикатори со повеќестран карактер кои ја одразуваат економската, социјалната, еколошката и институционалната димензија на одржливиот развој.

"Регионите во Република Македонија" е трето издание на Државниот завод за статистика коешто ги содржи најновите економски и социодемографски податоци за регионите во државата. Статистичките податоци за регионите претставуваат придонес во исполнувањето на обврските на Република Македонија во рамките на регионалната политика на Европската унија. Во оваа публикација, преку јасни и едноставни табели, мапи и графикони, статистичките региони се претставени во повеќе области, а кусите коментари придонесуваат за едноставно забележување на карактеристиките, сличностите и разликите меѓу регионите.

"Жените и мажите во Република Македонија" - шесто издание во 2012 година во кое се презентирани индикатори од родовите статистики кои овозможуваат да се следи процесот на воспоставување на еднакви можности и еднаков третман на жените и на мажите во разни области од животот: образованието, вработувањето, правосудството, културата, социјалната заштита.

Сите публикации се расположливи за корисниците и на веб-страницата на Државниот завод за статистика: www.stat.gov.mk

1.3.4. Подготовка на податоци според потребите на корисниците - едноставно доставување на податоците до корисниците

Во текот на 2012 година, намален е бројот на писмените барања за податоци кои ги продуцира ДЗС за 27% како резултат на зголемениот фонд на податоци објавени на веб-страницата на ДЗС. Дополнително, во текот на 2012 година, преку електронска пошта е одговорено на околу 450 барања за статистички податоци, а дадени се и околу 700 телефонски информации за статистички податоци.

Минатата година, меѓународните статистички и други организации доставија 214 барања за податоци од кои од Статистичката служба на Евростат беа 15%, но во овој број не е вклучена редовната трансмисија на податоци до Евростат.


Библиотеката на ДЗС ја посетија 54 корисници кои ги користеа публикациите на институцијата и останатиот библиотечен фонд. Обработката на библиотечниот материјал продолжи и во 2012 година кога во COBISS алатката се обработени 126 наслови.

1.3.5. Поголема застапеност на статистичките податоци во медиумите

Медиумите се многу важен дел од корисниците на официјалните статистички податоци, бидејќи преку медиумите статистичките податоци се достапни до широката јавност. Едицијата „Соопштенија“ е најчесто користен медиум од страна на новинарите. Државниот завод за статистика го следи само присуството во печатените медиуми и според расположливите податоци, во 2012 година се објавени 656 написи од кои околу 65% се однесуваат на интерпретација на статистички податоци од областа на индустријата, населението и приходите, потрошувачката и цените.

Во текот на 2012 година ДЗС ги интензивираше своите активности на полето на односите со јавноста. Соработката со медиумите - еден од главните канали за дисеминација на статистичките податоци - беше продлабочена преку интензивна комуникација на лицето одговорно за односи со јавноста со сите медиуми кои значително го зголемија интересот за статистичките производи.

Графикон 9
Издадени публикации, 2012 година



Покрај редовното и навремено доставување на одговори на новинарските прашања преку е-пошта, беа реализирани и голем број на интервјуа на стручни лица на ДЗС за домашни пишани и електронски медиуми, но и за странски медиуми кои се интересираа за одредени појави што ги следи статистиката во Македонија.

Како дел од годишниот план за односи со јавноста, во 2012 година беше интензивирана и соработката на ДЗС со Стопанската комора на РМ преку презентација на веб-страницата на ДЗС и можностите што таа ги нуди за членките на Стопанската комора, но и преку редовна месечна присутност на ДЗС со свои трудови во месечното гласило на Стопанската комора на РМ - Информатор.

2. КЛАСИФИКАЦИИ И РЕГИСТРИ

2.1 Класификации

Државниот завод за статистика редовно ги следи промените во европските и меѓународните класификации и соодветно ги прилагодува националните класификации на Република Македонија, како на пример: Националната класификација на занимањата - НКЗ, Меѓународната стандардна класификација на образованието - ISCED, Националната класификација на дејностите - НКД, Класификацијата на производите по дејности - КПД, Националната номенклатура на индустриски производи - ННИП, Царинската номенклатура, итн.

2.2. Статистички регистри

Државниот завод за статистика континуирано работи на подобрување на квалитетот и содржината на статистичките регистри кои ги води.

2.2.1. Статистички регистар на просторни единици

Статистичкиот регистар на просторни единици постојано се ажурира во согласност со промените кои настануваат и тој се користи во спроведувањето и обработката на податоците од статистичките истражувања кои ги спроведува ДЗС.

2.2.2. Статистички деловен регистар

Статистичкиот деловен регистар редовно се ажурира применувајќи ги автоматизираните процедури за месечно и годишно ажурирање. Формирана е база со групи на претпријатија и дефинирани се групите на претпријатија за 2010 година. Започната е анализа на податоците на правните единици од групите на претпријатија за 2010 година, со цел утврдување на начинот на кој би се вршело ажурирањето на овие групи на претпријатија.

Во текот на 2012 година, со поддршка од TAIEХ, се реализираше експертска мисија за методи и процедури за профилирање на бизнисите во Деловниот регистар.

2.2.3. Статистички регистар на земјоделски стопанства

Континуирано се работи на развивање на процедурите за ажурирање на Статистичкиот регистар на земјоделски стопанства. Покрај статистичките истражувања за ажурирање на регистарот, се користат и податоците за добитокот кои се добиваат од административни извори.

3. СТАТИСТИКА ПО СЕКТОРИ

3.1. Социјални статистики

Социјалните статистики во 2012 година беа одбележани со првото публикување на податоците за структурата за заработувачката и воведувањето на новото статистичко истражување од областа на пазарот на трудот - Анкетата за слободни работни места, како и публикувањето на Лајкен индикаторите базирани на податоците од истражувањето за приходи и услови за живеење.

Во текот на 2012 година, во Секторот за социјални статистики се реализираа сите планирани статистички истражувања од областа на пазарот на трудот, животниот стандард, социјалните услуги и демографијата.

Во текот на јануари 2012 година, Државниот завод за статистика, во согласност со законските обврски, го подготви Извештајот за направените

трошоци во врска со спроведувањето на Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија, 2011 година. Извештајот беше усвоен од Владата на РМ во февруари 2012 година.

Во првото тримесечје од 2012 година започна спроведувањето на редовното истражување за слободни работни места и воспоставена е соработка со Агенцијата за вработување на Република Македонија за редовно доставување на административни податоци за слободни работни места.

Во текот на мај 2012 година се објавија податоците од двете нови истражувања кои ги спроведе ДЗС: Анкета за структурата на заработувачката и Анкета за слободни работни места, која за првпат се воведо во првото тримесечје од 2012 година.

Во прашалникот за Анкетата за слободни работни места е додадено и прашање за занимањето кое се бара за слободните работни места. Во соопштението за второто тримесечје од 2012 година е објавен и податокот за слободните работни места по занимања според Националната класификација на занимањата, 2011.

Извршена е трансмисија на микроподатоците од Анкетата за структурата за заработувачката до Евростат. Податоците се евалуирани и по добиената евалуација извршена е нивна корекција и финалните податоци се доставени до Евростат.

Во врска со Анкетата за приходи и услови за живеење (АПУЖ – EU-SILC), која претставува извор на податоци за дистрибуцијата на приходите и пресметката на Лајкен индикаторите за сиромаштијата, социјалната исклученост, пензиите и материјалното лишување, во текот на 2012 година за првпат се публикуваа Лајкен индикаторите за 2010 година, како меѓународно споредливи индикатори.

Во текот на мај 2012 година се спроведе Пилот-анкета за премин од училиште кон работа за лица на возраст од 15 до 29 години, а во третото тримесечје од 2012 година се реализираше и целосното истражување за премин од училиште кон работа, во рамките на редовната Анкета за работната сила. Во Анкетата за работната сила се прошири и подобри анкетирањето со помош на CATI (компјутерски потпомогнато телефонско интервју).

Во текот на јуни 2012 година беше реализирана експертска мисија за ЕССПРОС во рамките на повеќекорисничката програма за статистичка

соработка - ИПА 2009. Одржана е работилница и состаноци со членовите на Работната група и други вработени во институциите надлежни за доставување на податоци според ЕССПРОС шемите, направена е проверка на подготвените шеми, добиени се одговори на поставените прашања, утврдена е потребата од дополнителни шеми и добиени се насоки за натамошно постапување со цел примена на методологијата ЕССПРОС.

Започната е реализацијата на активностите во рамките на ИПА Твининг-проектот со Германскиот завод за статистика во чии рамки се предвидени активности насочени кон унапредување на статистиките од областа на криминалитетот, културата и продукцијата на Лајкен индикаторите и извештајот за квалитет за истражувањето за приходи и услови за живеење.

Започната е реализацијата на Повеќекорисничката програма за статистичка соработка - ИПА 2011 во чии рамки се предвидени активности за унапредување на Анкетата за потрошувачката на домаќинствата, Анкетата за услови и приходи за живеење (организациски и теренски активности) и Анкетата за работна сила.

При подготовката на Петгодишната програма за статистички истражувања за периодот 2013-2017 година, во втората половина од 2012 година, во Секторот за социјални статистики се реализираа средби со претставници од институции кои продуцираат податоци од социјалната област и кои се поврзани со социјалните статистики кои ги продуцира Државниот завод за статистика.

Методолошки подобрувања во статистичките истражувања

- Подготвена е методологија за спроведување на редовната Анкета за слободни работни места. Подготвена е методологија за спроведување на Анкетата за премин од училиште кон работа за целна популација на возраст од 15 до 29 години, лица кои се сè уште во училиште, кои се вработени или самовработени, кои се невработени и кои се надвор од работната сила од причини кои не се поврзани со редовното образование.
- Извршени се подобрувања во апликацијата за спроведување на компјутерски потпомогнато телефонско интервју (CATI).

Новитети

- За првпат се објавија податоците за структурата на заработувачката во Република Македонија, податоците за слободни работни места и податоците за Лајкен индикаторите. Се воспоставија контакти со носителите на административни збирки на податоци со цел да се утврди можноста за преземање на административни податоци кои може да се искористат во статистичките истражувања.
- Започна редовното доставување на статистички податоци од областа на статистиките за население и пазарот на трудот според SDDS стандардот до Меѓународниот монетарен фонд.

3.2. Национални сметки

Националните сметки во 2012 година беа одбележани со подготовката на секторските национални сметки и подобрување на пресметките на основните агрегати на националните сметки.

Предвидените активности за 2012 година за истражувањето "Паритет на куповната моќ" се реализирани во согласност со планираната динамика.

Во рамките на Повеќекорисничката програма ИПА 2009, подготвена е експериментална пресметка на БДП по постојани цени, преку користење на табелите на понуда и на употреба.

Во националните сметки е направен голем прогрес во подготвувањето и интеграцијата на податоците за секторските сметки, вклучувајќи го и процесот на билансирање, и тоа:

- интензивирани се активностите во однос на секторизацијата на единиците;
- подобро е знаењето во врска со трансакциите помеѓу секторите преку успешната соработка со Министерството за финансии и Народната банка на Република Македонија;
- посветено е посебно внимание на составувањето на сметката за секторот Држава, како основа за составување на табелите за прекумерниот дефицит (EDP tables) во соработка со Министерството за финансии.

Постигната е согласност Народната банка на Република Македонија да биде одговорна за подготовката на финансиските сметки за што е подготвен договор за размена на податоци, како и анекс кон Меморандумот за соработка.

Во април 2012 година, техничката група составена од претставници на ДЗС и Министерството за финансии, учествуваше на експертската мисија која беше финансирана преку TAIEХ со цел да се обезбеди напредок во подготвувањето на табелите за процедурата за прекумерниот дефицит (Excessive Deficit Procedure- EDP notification tables). За време на мисијата се користеа расположливите податоци од двете институции.

Методолошки подобрувања во статистичките истражувања

- Интензивирани се активностите за подобрување на податоците за структурните статистики, Анекс 1-4 од Регулацијата 250/2009.
- Во рамките на Националната програма ИПА 2009 продолжија активностите за подобрување на пресметките и индикаторите за БДП на годишно и на тримесечно ниво. Оваа Програма ги покрива активностите поврзани со составувањето на секторските сметки, пресметката на основните средства и залихите, пресметките за прекумерниот долг - ЕДП, табелите за понуда и за употреба и тримесечните пресметки со сезонско прилагодување. Исто така, предвидени се активности за составување на сметките во здравството и за пресметка на индикаторите за одржлив развој.

Новитети

Постигнат е договор меѓу ДЗС и НБРМ во однос на прибирање на податоци од страна на ДЗС за составување на финансиските сметки од страна на НБРМ на тримесечно ниво.

Преку проектите од Повеќекорисничката програма - ИПА 2011 отпочнати се активности за имплементирање на ЕСА 2010 за најголемите методолошки промени во однос на ЕСА 1995, со анализа на постоечките податоци и со подготвување на податоци во согласност со методолошките промени.

3.3. Деловни статистики, земјоделски статистики и статистики на животната средина

Континуирано се работи на подобрување на статистиките од областа на деловните статистики и хармонизирање на статистиките со европските регулативи, а особено се подобрени краткорочните статистики.

3.3.1. Деловни статистики

Во областа на краткорочните статистики интензивно се работеше на подготовките за промена на базната година во согласност со Регулативата на ЕУ бр.1165/98.

Во текот на 2012 година е подготвен национален извештај за статистиката на надворешната трговија. Подобрен е квалитетот на податоците за надворешно-трговската размена преку спроведување на споредбена анализа со земјите - учеснички во надворешно-трговската размена на РМ.

До Евростат се доставени податоци од областа на краткорочните статистики - Индекси на цените на производителите на индустриски производи на странски пазар во согласност со извршеното хармонизирање со Регулативата 1165/98.

3.3.2. Земјоделски статистики

Во областа на земјоделството, шумарството, ловот и риболовот, во текот на 2012 година се реализираа сите планирани статистички истражувања.

Унапредувањето на статистиката на земјоделските цени е континуиран процес и е еден од важните извори на квалитетни податоци при пресметката на економските сметки во земјоделството.

Пресметани се индексите на земјоделските цени на тримесечно и на годишно ниво. Направени се сите подготовки за промена на базната година во статистичкото истражување за input/output цените во земјоделството.

3.3.3. Статистики на животната средина, енергетиката и транспортот

- Континуирано се врши усогласување на статистиките од областа на транспортот, енергијата и трговијата со регулативите на ЕУ.

- Во областа на енергетските статистики се направени сите подготовки за публикување на месечни податоци започнувајќи од 2013 година. Исто така, редовно се следат и се доставуваат податоци до Евростат за пресметка на индикаторите Европа 2020.

Методолошки подобрувања во статистичките истражувања

- Извршено е дизајнирање и подготовка на нови прашалници за сите истражувања кои се однесуваат на информатичко-комуникациската технологија, во согласност со методологијата и препораките на Евростат за 2012 година.

Новини

- За првпат се објавени индексите на индустриското производство прилагодени со работни денови за 2011 година, во согласност со Регулативата за краткорочни статистики бр.1165/98 и тие се публикувани во публикацијата Индустрија во 2012 година.
- За првпат се пресметани и објавени податоците за Економските сметки во земјоделството по региони, за 2009 година.
- Во рамките на Национална програма IPA 2009 - Твининг проектот, започната е подготовка на пилот - истражувања за: органско производство, трошоци во животната средина, патничка мобилност и увозно-извозни цени.

3.4. Сектор за регионални одделенија

Организациската структура на Државниот завод за статистика ја сочинуваат централната институција и осум регионални одделенија на територијата на целата држава (Скопје, Тетово, Куманово, Велес, Штип, Битола, Охрид и Струмица).

Според Годишната програма за статистички истражувања, во 2012 година требаше да бидат спроведени 194 статистички истражувања за кои податоците беа прибрани од терен со различна динамика (месечни, тримесечни, годишни и повеќе-

годишни истражувања). Од нив, за 99 истражувања (51%) прибирањето на податоците се изврши во Државниот завод за статистика, а за 95 истражувања (49 %) прибирањето на податоците се изврши во регионалните одделенија и во Државниот завод за статистика.

Административните извори се користеа за прибирање на податоци во 35 истражувања. Оттука, може да се заклучи дека во Државниот завод за статистика сè уште примарен извор на прибирање на податоци се извештајните единици од кои се прибираат податоци преку статистичките истражувања кои се спроведуваат на терен.

Во регионалните одделенија за статистика, за најголем број истражувања се врши само прибирање на податоците, шифрирање и прва контрола на обрасците (112 истражувања), а внес и техничка обработка на податоците во регионалните одделенија се врши за 6 статистички истражувања од областа на демографијата (со исклучок на Регионалното одделение за статистика во Скопје). Прибирањето, шифрирањето, првата контрола и внесот на податоците во регионалните одделенија се врши за 7 статистички истражувања.

4. МЕЃУНАРОДНА АКТИВНОСТ И СТРАНСКА ПОМОШ

4.1. Европска интеграција

Евростат го следи прогресот на Република Македонија во областа на статистиката и дава поддршка во активностите за усогласување на националните статистички податоци со ЕУ и меѓународните стандарди.

Вработените од ДЗС активно учествуваа во следењето и ажурирањето на НПAA во поглед на вклучените цели и активности што беа предвидени да се реализираат во 2012 година. ДЗС како носител и координатор на Работната група број 18 – Статистика, континуирано го организира и координира работењето на Работната група со цел редовно, квалитетно и навремено следење и информирање за напредокот во усвојувањето на законодавството, со неделна, месечна, тримесечна и годишна периодика.

Во декември 2012 год., до Секретаријатот за европски прашања беше доставена финалната верзија на Националната програма за преземање на законодавството на ЕУ (НПАА) за 2013 година.

Осмиот состанок на Поткомитетот за економски и финансиски прашања и статистика се одржа во мај во Скопје, при што Европската комисија го поздрави прогресот кој го има направено ДЗС од претходниот состанок (2011).

Исто така, на 7 и 8 мај, во Државниот завод за статистика се одржа годишна мисија на Евростат на која беа претставени идните планови и потреби од поддршка на Државниот завод за статистика.

Интензивната и добро воспоставена соработка меѓу Евростат и ДЗС се унапредува со секој преземен следен чекор. Покрај учествата на состаноците на работните групи на Евростат, од голема корист за ДЗС во примената на европското законодавство во статистиката се и консултациите, оценките и препораките од Евростат.

Државниот завод за статистика и во 2012 година ја достави и навреме ја потврди оценката на Република Македонија во Статистичкиот систем за управување со информации (Statistical Management Information System - SMIS+), софтверска интернет-алатка на Евростат преку која Евростат го следи усогласувањето на земјите-кандидати и потенцијалните кандидати со законодавството на ЕУ, во доменот на статистиката.

4.2. Меѓународни проекти во кои е вклучен ДЗС

4.2.1. Тековни проекти на Европската комисија:

- Национални проекти

Национална програма IPA 2009 - Проект за поддршка на ДЗС - Оваа програма е составена од: твининг-договор, договор за набавка (сè уште е во фаза на објавување на тендер) и договор за услуга. Имплементацијата на твининг-проектот "Поддршка на Државниот завод за статистика за градење на капацитетите и унапредување на усогласеноста на статистиката со стандардите на ЕУ", започна на 18.08.2012 и ќе заврши на 17.08.2014. Овој проект покрива неколку компоненти и тоа: Национални сметки, Секторски статистики, Градење на капацитети и Електронско собирање на податоци.

Имплементацијата на договорот за услуга "Поддршка на Државниот завод за статистика за поддршка на софтверско решение за online пополнување на статистичките прашалници", започна на 15.01.2013 и ќе заврши на 15.01.2014.

- Повеќекориснички проекти

Повеќекорисничка програма за статистичка соработка ИПА 2011 - официјално започна на 01. 09. 2012 година и ќе трае до крајот на август 2014 година. Целта на Програмата е да овозможи понатамошно напредно интегрирање на националната статистика во Европскиот статистички систем преку зајакнување на капацитетите на Заводот и неговата улога на координатор на националниот статистички систем. Понатаму, Програмата има за цел да го поддржи одржливото градење на капацитетот на Заводот за да можат подобро да се исполнат барањата на корисниците преку обезбедување на точни, доверливи, навремени податоци кои се во целосна согласност со законодавството на ЕУ во делот за статистика. Исто така, Програмата ќе овозможи подобрување на квалитетот на статистичките информации и ќе ја зајакне довербата во методите и професионализмот, на тој начин обезбедувајќи им на носителите на политики и на меѓународната заедница релевантни статистички податоци.

Во рамките на Повеќекорисничката програма за статистичка соработка ИПА 2011, Државниот завод за статистика е вклучен во следниве пилот-проекти:

- Методологија за национални сметки;
- Квартални национални сметки
- Регионална бруто-додадена вредност
- Годишни секторски сметки
- Годишни сметки на владата
- Агримонетарни статистики
- Годишни статистики за растително производство
- Статистики за добиточно производство
- Анкета за работната сила
- Статистики за приходи и услови на живеење
- Анкета за потрошувачката на домаќинствата
- Деловен регистар
- Надворешна трговија

- Структурни деловни статистики
- Статистики на цени - ППП
- Анкета за структурата на земјоделските стопанства

- Реализирани проекти

Проектот ИПА 2007 - Техничка помош на Државниот завод за статистика, опфати 4 приоритетни области во кои беа постигнати следниве резултати:

- Развиен систем за квалитет за сите процеси во производството на статистиките, преку примена на следниве принципи од Кодексот за работа на европската статистика: Принцип 4: Посветеност на квалитетот, Принцип 5: Статистичка доверливост, Принцип 7: Добра методологија, Принцип 8: Соодветни статистички процедури и Принцип 15: Достапност и јасност.
- Натамошно хармонизирање на националните сметки и другите економски статистики, со фокус на областа Национални сметки и имплементација на Европскиот систем на сметки 1995. Стручните лица практично работеа на имплементацијата на методологијата Европски систем на сметки 1995. Исто така, тоа беше можност да се оценат расположливите податоци во секоја институција и нивното влијание во составувањето на сметките и на квалитетот на пресметките.
- Подобрени деловни статистики. Преку низа активности беа осознаени главните принципи за подготовка на квалитетни структурни статистики, а за корисниците на податоци во Република Македонија се обезбедени повеќе податоци за движењата во економијата во согласност со регулативите на Европската унија.
- Подобрени социјални статистики. Беа подобрени следниве социјални статистики: образование, култура, статистика на криминал, истражување и развој, но се воведоа и нови статистики, како на пример, истражувањето за структурата на заработувачката.

Повеќекорисничка програма за статистичка соработка - ИПА 2009 - Проектот заврши на 31.12.2012 година и финалниот извештај за Проектот е доставен до Евростат. Тој опфати 7 пилот-проекти

и тоа: статистики на надворешната трговија, паритет на куповната моќ, национални сметки, енергетски статистики, хармонизиран индекс на трошоците на животот, агромонетарни статистики и анкета на работната сила. Завршени се предвидените активности за сите седум пилот-проекти и доставени се финалните извештаи за секој од пилот-проектите до Евростат. Со одобрение на Евростат беше продолжено траењето на Програмата за еден месец, односно до 31. 12. 2012 година, поради проблеми со финансирањето на Повеќекорисничката програма за статистичка соработка ИПА 2011.

Во рамките на Пилот-проектот за статистики на надворешната трговија, беа постигнати следниве резултати:

- Подготвен е извештај за мирор со земјите-членки, кандидатите и потенцијалните кандидати за ЕУ.
- Унапредување и имплементација на Методолошкото упатство и Упатството за исправка на грешки.
- Подготвен е извештај за квалитет за статистиките на надворешната трговија.
- Подготвен е извештај за усогласеност со ЕУ регулативите за надворешна трговија.
- Подготвен е Национален извештај за статистиките на надворешната трговија.
- Подготвена е анализа на квалитетот на податоците кои се доставуваат до COMEXT базата на податоци

Во рамките на Пилот-проектот за паритет на куповната моќ, беа постигнати следниве резултати:

- Спроведено е истражувањето за цени на потрошувачите (Е10-2 Транспорт, ресторани и хотели).
- Спроведено е истражувањето за цени на потрошувачите за 2011 и 2012 година (Е11-1 Услуги, Е11-2 Мебел и здравство и Е12-1 Храна, пијалаци и тутун и Е12-2 покуќнина).
- Направени се подготовки и спроведено е истражувањето за цени на опремата, 2011 година.
- Направени се подготовки и спроведено е истражувањето за цени во градежништвото, 2011 и 2012 година.

- Направени се подготовки и спроведени се истражувањата за цени на недвижности, 2011 и 2012 година.
- Спроведено е истражувањето за цени во здравството, 2011 година.
- Направена е валидација на податоците од истражувањата за цени на потрошувачите (Е11-1 Услуги and Е11-2 Мебел и здравство).
- Направена е валидација на податоците од истражувањата за цени во градежништвото, 2011 година.
- Направена е валидација на податоците од истражувањето за цени на опремата, 2011 година.
- Обезбедени се податоци и за другите трошоци и направена е нивна валидација.
- Подготвени се дескрипции за Глава 1, 2.1 и Глава 5 од Прирачникот за РРР и тие се доставени до Евростат.
- Одржани се посебни обуки за анкетарите кои се ангажирани за истражувањата во рамките на овој пилот-проект .
- Испратени се извештаите за сите истражувања од овој пилот-проект до Евростат.
- Подготвена е публикацијата "Меѓународна споредба на БДП за 2008 година".

Во рамките на Пилот-проектот за национални сметки, беа постигнати следниве резултати:

- Во делот за постојани цени беа анализирани постоечките индикатори со цел подобрување на методите за пресметки по постојани цени
- Подготвени се годишни и тримесечни пресметки по постојани цени.
- Подготвена е анализа за адекватноста на националните сметки со ЕУ регулативите и веродостојност на годишните и тримесечните пресметки по постојани цени.

Во рамките на Пилот-проектот за енергетски статистики, беа постигнати следниве резултати:

- Подготвени и испратени до Евростат се периодичниот и финалниот технички извештај за енергетските статистики. Во извештаите беа сеопфатно претставени енергетските статистики,

почнувајќи од прибирањето на податоците, обработката, усогласеноста со ЕУ регулативата и подготвена е публикацијата Енергетски статистики.

- Преведена е Регулацијата 1099/2008 за енергетски статистики, како и нејзината измена. Со Регулацијата целокупно се опфатени сите категории кои ги претставуваат енергетските статистики.

Во рамките на Пилот-проектот за хармонизиран индекс на трошоците на животот, беа постигнати следниве резултати:

- Воспоставена е редовна трансмисија на податоците за хармонизираниот индекс на трошоците за живот и
- Извршен е превод на Практичниот водич за изработка на индексите на трошоците за живот.

Во рамките на Пилот-проектот за агромонетарни статистики, беа постигнати следниве резултати:

- Подготовка и спроведување на Повеќенаменско истражување на индивидуалните земјоделски стопанства за 2011 година. Ова пилот-истражување првично беше планирано да се однесува само на меѓуфазната потрошувачка во земјоделството, но заради потребата од обезбедување на дополнителни податоци, беше проширено како Повеќенаменско истражување на индивидуалните земјоделски стопанства. Истражувањето е спроведено на примерок од 300 земјоделски стопанства.
- Сет од податоци за Економските сметки во земјоделството и земјоделските цени е доставен до Евростат преку Е-Дамис во текот на јули 2012 година.

Во рамките на Пилот-проектот за Анкетата за работната сила, беа постигнати следниве резултати:

- Воведените САТ и САП (во четвртото тримесечје од 2011 година (со претходни активности околу набавки на лап-топ компјутери, лиценци,

телефонска централа и подготовки на САТ и САП апликациите за внес на податоци) се спроведоа и во првото тримесечје од 2012 година.

- Во второто тримесечје од 2012 година се формира САТ центар во кој започна редовната реализација на Анкетата за работната сила.
- Подготвен е детален опис на сите активности поврзани со овој пилот-проект, вклучувајќи го и работниот план и алокацијата на ресурсите, и тој беше доставен до Евростат во јануари 2012 година.
- Подготвена е публикацијата за Анкетата за работната сила, 2011

Македонско-шведското партнерство за статистика, 2009-2011, заврши во јануари 2012 година. По тој повод, на 17 февруари 2012 година, во просториите на Државниот завод за статистика се одржа работилница на тема "Македонско-шведско партнерство во статистиката, 2009-2011". На Работилницата беа презентирани резултатите од трите фази на Проектот. Оваа соработка опфати техничка помош во развојот на земјоделските структурни статистики, Статистички регистар на земјоделски стопанства, цени на земјоделските статистики и економски сметки во земјоделството, статистики за приватни шуми, статистики на животната средина, РС Axis, метаподатоци, набавка на ИТ опрема.

4.3. Комуникација и соработка со други институции

Во областа на социјалните статистики особено треба да се нагласи соработката со Министерството за внатрешни работи, а продолжена е комуникацијата и соработката и со Министерството за труд и социјална политика, пред сè, на полето на развојот на Европски систем на интегрирана статистика за социјална заштита - ЕССПРОС. Соработка се остварува и со Народната банка, Републичкиот завод за здравствена заштита, Агенцијата за вработување, Меѓународниот монетарен фонд, Светската банка, Меѓународната организација на трудот и други домашни и странски институции. Со UNICEF продолжи соработката во обезбедувањето

на статистички податоци за TransMonee базата во која се прибираат податоци за социјалната и економската положба на децата.

Во насока на користење на поголем фонд на податоци од административни извори за статистички цели, потпишани се меморандуми за соработка со:

- Институтот за јавно здравје за соработка и размена на податоци
- Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за функционирање на мрежата за прибирање на сметководствени податоци од земјоделските стопанства
- Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за прибирање и размена на податоци во областа на органското производство
- Агенцијата за електронски комуникации

Преземени се и активности за ревидирање на договорот со Управата за јавни приходи со цел зголемување на фондот на податоци кои можат да се искористат во повеќе статистички истражувања (истражувањето за плати и сл.).

На 13.06.2012 година, во просториите на Државниот завод за статистика се одржа работилница на тема "Важноста на земјоделските статистики во Република Македонија, нивното подобрување преку Повеќекорисничката програма ИПА 2009 и идните предизвици поврзани со унапредувањето на Петгодишната програма, 2013-2017". Целта беше давателите и корисниците на податоци да се запознаат со унапредувањата кои се постигнаа со Проектот за агромонетарни статистики, како и идните предизвици на Државниот завод за статистика во областа на земјоделските статистики.

На 12.7.2012 година во Стопанската комора на Република Македонија, претставници на Заводот одржаа презентација на веб-страницата на ДЗС и можностите што ги нуди оваа страница, со посебен осврт на базата на статистички податоци Макстат.

4.4. Проблеми со кои се соочуваше ДЗС

Некои од проблемите со кои се соочуваше ДЗС во 2011 г. останаа актуелни и во 2012 г.

ДЗС има потешкотии со добивањето на извештаите од страна на извештајните единици. Како резултат на тоа, има појава на зголемени трошоци за телефонски и писмени ургенции. Непостоењето на соодветни служби за пополнување на статистичките обрасци и сè поголемиот број книговодствени бироа кои се во нерешени меѓусебни односи со компаниите, дополнително го зголемуваат отпорот за пополнување на обрасците.

По прашањето на ослободување од административни функции, методолошко-техничкото ажурирање на Избирачкиот список требаше да биде преземено од страна на Државната изборна комисија. Трансферот сè уште не е извршен, но ДЗС очекува во блиска иднина да биде ослободен од оваа административна функција.

Намалувањето на буџетот наменет за финансирање на тековните активности на ДЗС ја отежна реализацијата на Годишната програма за работа на ДЗС, односно спроведувањето на планираните истражувања и подмирувањето на обврските кон анкетарите. Недостигот на финансиски средства придонесе и за зголемување на долговите на ДЗС кон деловните субјекти кои му пружаат услуги, а пред сè, подмирувањето на обврските за користена електрична енергија, парно греење и останатите обврски за користени поштенски услуги, телефонски услуги, интернет, итн. Голем проблем со кој се соочува ДЗС со години по ред е ненавременото обезбедување на средства за плаќање на лиценцните права за користење на специјализираните софтвери за статистички потреби: SAS, Blaise, PC-Axis, како и неможноста да се набави понова верзија на MS Office софтверот. Во моментот во ДЗС се користи MS Office 2000 што значително ја намалува ефикасноста на работењето, а во некои случаи и до неможност да се реализираат дел од планираните задачи.

Поради одобрените финансиски средства што се пониски од потребните, постојат неминовни ризици за понатамошното работење на ДЗС. Дел од истражувањата што се планирани во стратегиските документи на ДЗС нема да се спроведат (особено во Програмата за статистички истражувања 2013-2017 година), односно ДЗС ќе прави приоритизација на истражувањата што ќе ги спроведува, а со тоа Владата, Министерствата и пошироката јавност нема да ги имаат на располагање потребните податоци во претходно планираните рокови. За дел од истражувањата што ги спроведува ДЗС ќе биде потребно да се намали примерокот, односно бројот на извештајните единици од кои се прибираат податоците, со што ќе се намали квалитетот на податоците што се добиваат од овие истражувања.

Ако нема оптимални услови за спроведување на планираните истражувања во Петгодишната програма, ДЗС нема да може да го постигнува очекуваниот прогрес во процесот на хармонизација на македонската статистика со европските регулативи, стандарди и препораки.

Поради недостигот на финансиски средства, ДЗС не е во можност да ги намира должовите кон деловните субјекти што му даваат разни услуги неопходни за нормално функционирање, како и должовите за лиценците за користените софтвери, со што се доведува во прашање обезбедувањето на овие услуги во иднина и реализацијата на програмата за работа на ДЗС.

Анекс 1:
Преглед на реализација на Програмата за статистички истражувања
(споредба 2012 со 2011 година)

Сектор за социјални статистики

Периодика -област	Број на истражувања во 2012 година	Број на истражувања во 2011 година
Одделение за животен стандард		
месечни	1	1
годишни	2	2
аналитички	1	1
петгодишни	-	-
вкупно	4	4
Одделение за социјални услуги		
годишни	47	47
тригодишни	1	1
петгодишни		1
вкупно	48	49
Одделение за демографија и Регистар на население		
годишни	7	7
вкупно	7	7
Одделение за пазар на трудот		
месечни	1	1
годишни	1	1
тримесечни	2	1
вкупно	4	3
Вкупно сектор за социјални статистики	63	63

Сектор за национални сметки

Периодика - област	Број на истражувања во 2012 година	Број на истражувања во 2011 година
Сектор за национални сметки		
годишни	3 ¹⁾	4 ¹⁾
тримесечни	1	1
по план за анкети од Евростат	1	1
аналитички	27	27
Вкупно сектор за национални сметки	32	33

1) Вклучувајќи го истражувањето Паритет на куповната моќ

Сектор за деловни, земјоделски статистики и статистики на животната средина

Периодика - област	Број на истражувања во 2012 година	Број на истражувања во 2011 година
Одделение за статистика на животната средина, енергетика и транспорт		
Енергија		
годишни	13	13
месечни	13	13
полугодишни	2	2
Транспорт		
годишни	13	13
петгодишни	-	2
месечни	4	4
тримесечни	1	1
Животна средина (вода, отпад)		
Водостопанство		
годишни	6	6
Отпад		
годишни	1	1
двегодишни	1	1
Вкупно	54	56
Одделение за земјоделски статистики и Регистар на земјоделски стопанства		
Земјоделство - општо		
тригодишни	-	-
годишни	2	2
месечни	5	5
неделни	-	-
Растително производство		
годишни	13	13
Добиточно производство		
годишни	2	2
тримесечни	1	1
Шумарство		
годишни	7	7
тримесечни	1	1
Лов и риболов		
годишни	2	2
Земјоделски цени		
месечни	2	2
тримесечни	1	1
Економски сметки во земјоделството		
годишни	1	1
Вкупно	37	37

Периодика - област	Број на истражувања во 2012 година	Број на истражувања во 2011 година
Одделение за индустрија, градежна статистика и деловни тенденции		
Градежништво		
годишни	6	6
полугодишни	1	1
тримесечни	1	1
месечни	3	3
Индустрија		
месечни	2	2
годишни	1	1
Деловни тенденции		
месечни	2	2
тримесечни	2	2
полугодишни	1	1
годишни	1	1
Вкупно	20	20
Одделение за внатрешна и надворешна трговија, ИКТ, туризам и угостителство		
ИКТ		
годишни	6	6
месечни	3	3
Надворешна трговија		
месечни	1	1
тримесечни	-	-
Внатрешна трговија		
годишни	1	1
тримесечни	-	-
месечни	2	2
двегодишни	3	-
Угостителство и туризам		
годишни	2	2
тримесечни	1	1
месечни	2	2
Вкупно	21	18
Одделение за цени		
месечни	1	1
Вкупно	1	1
Одделение за статистички деловен регистар и економски класификации		
-	-	-
Вкупно сектор деловни, земјоделски и статистики на животната средина	133	132
Вкупна реализација на Програмата за статистички истражувања	228	228

Програмата за статистички истражувања во 2012 година се реализираше во согласност со планираната динамика.